

Врз основа на член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 20/20), член 16 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и членови 14 и 24 став (1) точка 2) од Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 февруари 2021 година, донесе

П РА В И Л Н И К

за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

Член 1

Во Правилникот за систематизација на работни места во Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија бр.01-3403/1 од 12 ноември 2019 година во членот 1 во ставот (1) бројот „75“ се заменува со бројот „77“.

Член 2

Во членот 5 во алинејата 1 бројот „5“ се заменува со бројот „6“.

Алинеја 8 се менува и гласи:

„ -Ниво В4- 1“

Член 3

Во членот 7 по зборовите: „ Советник за природен гас, течни горива и топлинска енергија на претседателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика“ се додаваат зборовите: „Советник за административни работи и финансии на претседателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика“.

Член 4

Во членот 8 во ставот 1 по зборот „Советник“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „Соработник“ се додаваат зборовите: „ и Помлад соработник“.

Во алинеја 1 потточка 2 по зборовите „ниво В3“ се додаваат зборовите „ и В4“.

Во алинеја 3 по потточката 2 се додава потточка 3 која гласи:

„- за ниво В4 со или без работно искуство во струката“

Член 5

Во членот 9 по редниот број 4 се додава нов реден број 5 кој гласи:

Сектор	
Одделение	
Реден број	5
Шифра	РКЕ0101Б01007
Ниво	Б01
Назив на работно место	Советник
Звање	Советник за административни работи и финансии на претседателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика
Број на извршители	1
Одговара пред	Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика
Вид на образование	Економски науки, Правни науки
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none">- познавање на домашните и меѓународните прописи, правила и стандарди во областа на енергетиката;- познавање на домашните и меѓународните прописи од областа на финансиите, јавниот сектор и административните работи.
Работни цели	ефикасно имплементирање на законските измени нивна целосна примена и советување од областа на административните работи и финансиите
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none">- извршува најсложени задачи што бараат посебна самостојност и стручност и иницира и предлага ставови по начелни економски прашања од надлежност на Регулаторната комисија за енергетика;- дава личен придонес при оформувањето на ставовите и мислењата за прашања кои бараат одлуки од највисоко ниво во Регулаторната комисија за енергетика;- го советува претседателот и членовите на комисијата за решавање на најсложени прашања од областа на административните работи и финансиите;- врши контрола на интерни акти и дава насоки при подготовка на мислења, анализи, информации и извештаи за истите;- изготвува стручни мислења и појаснувања за прашања од областа на административните работи и финансиите;- дава насоки и мислења при подготовка на закони и подзаконски акти

Во точка 8 потточка 8.1 се додава:

Сектор	Сектор за човечки ресурси, логистика, финансиски и општи работи
Одделение	Одделение за управување со човечки ресурси и општи работи
Реден број	67
Шифра	РКЕ0101В04001
Ниво	В04
Назив на работно место	Помлад Соработник
Звање	Помлад соработник за општи и административно-правни работи
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на одделението за управување со човечки ресурси и општи работи
Вид на образование	Правни науки, Политички науки, Безбедност
Други посебни услови	
Работни цели	ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на работните задачи во делот на архивското работење
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none">- презема дејствија за спроведување на обврските за безбедност и здравје при работа;- презема дејствија за заштита на личните податоци во согласност со законските и подзаконските акти;- води грижа за прием и достава на поштенски пратки и други материјали;- ја води архивата на Регулаторната комисија за енергетика согласно Законските прописи и Правилникот за канцелариско и архивско работење и врши попис и отпис на архивската граѓа;- врши скенирање и фотокопирање на документацијата за архивското работење;- врши и други работи што ќе му ги определи раководителот на секторот/одделението, како и работи што ќе му ги определи претседателот и другите членови на Регулаторната комисија за енергетика и за истото го известува раководителот на одделение.

Редните броеви од 5-78 стануваат редни броеви од 6-80.

Член 2

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Бр. 01-203/1
11 февруари 2021 година
Скопје

**Заменик претседател
на Регулаторна комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија
Enver Elmazi**

ПРИЛОГ 1: ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Г	ПГ	К/Н	Б	Назив на работно место	Систематизирани работни места	Пополнети работни места
				АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА		
01	01	Б01	003	Советник за правни работи на претседателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика	1	
01	01	Б01	004	Советник за економски работи на претседателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика	1	
01	01	Б01	005	Советник за електрична енергија на претседателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика	1	
01	01	Б01	006	Советник за природен гас, течни горива и топлинска енергија на претседателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика	1	
01	01	Б01	007	Советник за административни работи и финансии на претседателот и членовите на Регулаторна комисија за енергетика	1	
01	01	Б01	002	Внатрешен ревизор	1	1
01	01	Б02	001	Раководител на сектор за електрична енергија	1	1
01	01	Б02	002	Раководител на сектор за природен гас, течни горива и топлинска енергија	1	1
01	01	Б02	009	Раководител на сектор за водни услуги	1	
01	01	Б02	003	Раководител на правен сектор	1	1
01	01	Б02	004	Раководител на економски сектор	1	1
01	01	Б02	005	Раководител на сектор за мониторинг, истраги и прекршоци	1	1
01	01	Б02	007	Раководител на сектор за информатичка технологија и статистика	1	1
01	01	Б02	006	Раководител на сектор за човечки ресурси, логистика, финансиски и општи работи	1	1
01	01	Б03	001	Помошник раководител на сектор за електрична енергија	1	1
01	01	Б03	002	Помошник раководител на сектор за природен гас, течни горива и топлинска енергија	1	1
01	01	Б03	008	Помошник раководител на сектор за водни услуги	1	
01	01	Б03	003	Помошник раководител на правен сектор	1	
01	01	Б03	004	Помошник раководител на економски сектор	1	
01	01	Б03	005	Помошник раководител на сектор за мониторинг, истраги и прекршоци	1	1
01	01	Б03	007	Помошник раководител на сектор за информатичка технологија и статистика	1	

01	01	Б03	006	Помошник раководител на сектор за човечки ресурси, логистика, финансиски и општи работи	1	1
01	01	Б04	001	Раководител на одделение за пазар на електрична енергија	1	
01	01	Б04	002	Раководител на одделение за мрежна инфраструктура, обновливи извори и односи со корисници	1	1
01	01	Б04	003	Раководител на одделение за природен гас, течни горива и односи со корисници	1	
01	01	Б04	004	Раководител на одделение за пазар на топлинска енергија и односи со корисници	1	
01	01	Б04	005	Раководител на одделение за економски работи од областа на водните услуги	1	
01	01	Б04	006	Раководител на одделение за технички работи од областа на водните услуги	1	
01	01	Б04	007	Раководител на одделение за нормативно-правни работи и лиценци	1	1
01	01	Б04	008	Раководител на одделение за приговори и заштита на потрошувачи	1	1
01	01	Б04	009	Раководител на одделение за економски работи од областа на електрична енергија	1	
01	01	Б04	010	Раководител на одделение за економски работи од областа на природен гас, течни горива и топлинска енергија	1	1
01	01	Б04	011	Раководител на одделени за мониторинг на пазари на енергија, анализи и публикации	1	
01	01	Б04	012	Раководител на одделение за истраги и прекршоци	1	1
01	01	Б04	013	Раководител на одделение за ИТ поддршка		
01	01	Б04	014	Раководител на одделение за развој на софтверски програми		
01	01	Б04	015	Раководител на одделение за управување со човечки ресурси и општи работи	1	
01	01	Б04	016	Раководител на одделение за финансиско -сметководствени работи	1	
01	01	Б04	017	Раководител на одделение за логистика и односи со јавност	1	
01	01	В01	001	Советник за следење на пазар на електрична енергија	1	
01	01	В01	011	Советник за мрежна инфраструктура, обновливи извори и односи со корисници	1	
01	01	В01	002	Советник за следење на пазарот на природен гас, течни горива и односи со корисници	1	1
01	01	В01	012	Советник за следење на пазарот на топлинска енергија и односи со корисници	1	
01	01	В01	013	Советник - економист за водни услуги	1	1
01	01	В01	014	Советник – инженер за водни услуги	1	
01	01	В01	004	Советник за нормативно-правни работи и лиценци	1	
01	01	В01	015	Советник за приговори, заштита на потрошувачи и застапување	1	
01	01	В01	003	Советник за економски работи од областа на електрична енергија	1	1
01	01	В01	016	Советник за економски работи од областа на природен гас, течни горива и топлинска енергија	1	
01	01	В01	005	Советник за мониторинг на пазари на енергија, анализи и публикации	1	
01	01	В01	017	Советник за истраги и прекршоци	1	

01	01	V01	007	Советник - систем администратор на мрежи и бази на податоци	1	1
01	01	V01	006	Советник - програмер	1	
01	01	V01	009	Советник за управување со човечки ресурси и административно - правни работи	1	
01	01	V01	008	Советник за финансиско-сметководствени работи	1	
01	01	V01	018	Советник за јавни набавки	1	1
01	01	V01	019	Советник за логистика и односи со јавност	1	
01	01	V01	020	Советник за логистика и преведувач од/на албански и англиски јазик	1	1
01	01	V01	010	Советник -технички секретар	1	1
01	01	V03	001	Соработник за пазар на електрична енергија	1	
01	01	V03	008	Соработник за мрежна инфраструктура и обновливи извори	1	
01	01	V03	002	Соработник за природен гас и течни горива	1	
01	01	V03	009	Соработник за топлинска енергија	1	
01	01	V03	010	Соработник-економист за водни услуги	1	
01	01	V03	011	Соработник-инженер за водни услуги	1	
01	01	V03	004	Соработник за нормативно-правни работи	1	
01	01	V03	012	Соработник за постапување по приговори и заштита на потрошувачи	1	
01	01	V03	003	Соработник за економски работи од областа на електрична енергија	1	1
01	01	V03	013	Соработник за економски работи од областа на природен гас, течни горива и топлинска енергија	1	
01	01	V03	005	Соработник за мониторинг на пазари на енергија	1	1
01	01	V03	014	Соработник за прекршоци	1	
01	01	V03	015	Соработник за стандардизација по ИСО	1	
01	01	V03	006	Соработник - систем аналитичар	1	
01	01	V03	007	Соработник во архива	1	1
01	01	V03	016	Соработник за јавни набавки и благајнички работи		
01	01	V03	017	Соработник за логистика и односи со јавност	1	
01	01	V04	001	Помлад соработник за општи и административно-правни работи	1	
				ПОМОШНО - ТЕХНИЧКИ ЛИЦА ВО РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА		
				Возач	2	1
				Работник во бифе	1	1
				Хигиеничар	1	1
Вкупно					79	30